

## ВЛИЈАНИЕ НА ХРАНЛИВИОТ И ПОЛИВНИОТ РЕЖИМ ВРЗ ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ СОРТИ П-65 И НС-72

Валентина Пеливаноска  
Институт за тутун - Прилеп

### ВОВЕД

Тутунот е земјоделска култура која за разлика од поголемиот број останати земјоделски култури се одгледува заради листот. Бидејќи листот е вегетативен орган, технологијата на производство на тутунот бара одредена специфичност пред сé во однос на исхраната и наводнувањето.

Дозите на ѓубриња и количините на вода кои се аплицираат за време на одгледувањето на тутунот на нива треба да бидат усмерени не само кон постигнување на повисок принос туку и кон добивање на квалитет, карактеристичен за овој тип тутун.

Тутунот е азотолубиво растение и доколку овој елемент го има во поголема количини, а во услови на доволно влага во почвата може да предизвика силно нарушување на

квалитетот т.е. на неговиот хемиски состав.

Голем број автори Atkinson и Massie 1964 цит. по Akehurst, 1981; Kozumplik и Čavilek, 1986; Пеливаноска, 1999, и др., констатирале дека приносот на тутун се зголемува со зголемување на количината на азот до одредена граница, но со неговото натамошно зголемување приносот не се зголемува, а се намалува квалитетот на тутунот.

Од досегашните резултати добиени при проучувањето на овој проблем како и од производните искуства се доаѓа до сознание дека не постои универзален модел за ѓубрење, туку дозите на азот треба да се прилагодуваат спрема потребите на одделните сорти тутун и агроклиматските услови во коишто се одгледуваат.

### МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Испитувањата беа направени со сортите П-65 и НС-72, креирани во Институтот за тутун - Прилеп.

Расадот беше произведен на начин карактеристичен за производство на тутунски расад од ориенталски сорти, во ладно-усовршени леи, покриени со полиетиленско платно. Истражувањата беа спроведени во текот на 2000, 2001 и 2002 година, на колувижално-делувижален почвен тип во рамките на опитното поле од Институтот за тутун - Прилеп. Опитот беше поставен во три повторувања со следниве варијанти:

1. III-контрола (неѓубрена, ненаводнувана)
2.  $N_{30}P_{80}K_{100}$  - ненаводнувана
3.  $N_{45}P_{80}K_{100}$  - ненаводнувана
4. III-контрола (неѓубрена, наводнувана со 45% ПВК)
5.  $N_{30}P_{80}K_{100}$  + наводнувана со 45% ПВК
6.  $N_{45}P_{80}K_{100}$  + наводнувана со 45% ПВК

7. III-контрола (неѓубрена, наводнувана со 60% ПВК)

8.  $N_{30}P_{80}K_{100}$  + наводнувана со 60% ПВК

9.  $N_{45}P_{80}K_{100}$  + наводнувана со 60% ПВК

Испитувано е влијанието на ѓубрењето со две количини на азот (30 и 45 kg/ha) и наводнувањето со примена на две нивоа на вода (45 и 60% од ПВК). Целата количина на фосфор и калиум и 50% од предвидената количина на азот е инкорпорирана во почвата пред садењето на тутунот. Прихранувањето е извршено пред второто копање со останатите 50% од азотното ѓубре во форма на KAN.

Од хемиските компоненти испитани се никотинот, вкупниот азот, растворливите шеќери, минералните материји и коефициентот на Шмук.

Хемиските анализи се извршени во лабораториите од Институтот за тутун - Прилеп, по меѓународно признати стандардни методи.

## КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Климатата е важен еколошки фактор за производство на силтнолисен ароматичен тутун. Приносот и квалитетот на тутунот многу се изменуваат под влијание на еколошките услови без разлика на неговите типски карактеристики. Измените се големи бидејќи вегетативните органи трпат поголемо влијание од средината отколку генеративните (Бучински, 1947), а кога се работи за тутунот, особено големи промени настануваат во неговиот хемиски состав (Шмук, 1938). Промените често можат да бидат толку големи што е тешко да се препознае самиот тип, т.е неговата употребна вредност (Печијарески, 1965).

Поради важноста за приносот и квалитетот на тутунот, неопходно е да се врши опсервација на поважните климатски фактори за време на вегетацијата. Климатските податоци за температурата, врнежите и релативната влага на воздухот се добиени од тригodiшни истражувања (Табела 1).

Средната температура на воздухот во испитуваниот период по месеци и години нема големи варирања. Просечната средна месечна температура во трите години изнесува околу 20°C и ги задоволува потребите на тутунското растение.

Врнежите пак, се недоволни и нерамномерно распоредени за време на вегетацијата на тутунот на нива. Во овие истражувања имаме три различни години во поглед на количината на врнежите, и тоа од сушната 2001 година со 98,8mm воден талог до влажната 2003 година со 329,7 mm воден талог. Исто така, големи разлики се јавуваат и во распоредот на врнежите. Така во 2003 година, и покрај високата вкупна количина на врнежи, во јуни заврнале само 8,2 mm воден талог. Нерамномерниот распоред на врнежите може во голема мера да го намали квантитетот и квалитетот на тутунот. Недостатокот на вода се надополнува преку наводнување на тутунот.

Табела 1 - Метеоролошки податоци за 2000 - 2002 година  
Table 1 - Meteorological data for 2000 - 2002

Метеоролошки фактори Meteorological factors	Година Year	Месечни Months					X / Σ
		Мај Mey	Јуни June	Јули July	Август August	Септември September	
Средна месечна температура на воздухот (°C) Mean monthly air temperature	2000	16,8	20,0	23,5	23,8	17,8	20,4
	2001	16,1	19,6	23,0	22,9	17,6	19,8
	2002	16,3	21,0	23,0	21,2	15,8	19,5
	X	16,4	20,2	23,2	22,6	17,1	19,9
Средна месечна релативна влажност на воздухот (%) Mean monthly relative air humidity	2000	80	77	72	74	79	76
	2001	77	74	75	74	76	75
	2002	82	76	78	78	83	79
	X	80	76	75	75	79	77
Месечна сума на врнежи (mm) Monthly sum of precipitations	2000	39,2	19,0	10,4	9,6	20,7	98,9
	2001	41,7	27,3	51,1	42,2	32,0	194,3
	2002	75,7	8,2	68,0	56,0	121,8	329,7
	X	52,2	18,2	43,2	35,9	58,2	207,6

Во 2000 година се извршени 3 залевања кај варијантата со 45% од ПВК, и 4 залевања кај варијантата со 60% од ПВК. Во 2001 год. кај варијантата со пониска влажност се извршени 2 залевања, а кај варијантата со повисока влажност 3 залевања на тутунот и во 2002 година, поради неправилниот плувиометрски

режим, извршени се 3 полевања и кај двете варијанти со помала количина на вода.

Средната релативна влажност на воздухот по месеци и години, како што се гледа од табелата, е во корелација со претходно изнесените климатски фактори температурата и врнежите.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

### Содржина на никотин

Никотинот е една од најважните компоненти на хемискоит состав на тутунот која го дава физиолошко- наркотичниот ефект при пушењето.

Карakterистика на ситнолисните тутуни е ниската содржина на никотин од 0,5-1,5% (Наумоски, 1977).

Според Патче и Узуноски (1966), оптимално физиолошко и вкусово задоволување дава тутунот чија содржина на никотин се движи околу 1,5%.

Содржината на никотин зависи од повеќе фактори, од кои од посебна важност се климатските услови и применетата агротехника.

Тригодишните анализи на произведената сировина од сортите П-65 и НС-72 покажаа дека губрењето и наводнувањето имаат значителен

ефект врз содржината на никотин (Табела 2).

Имено, и кај двете сорти содржината на никотин е највисока кај губрените варијанти и истата се зголемува со зголемување на количината на губре. Кај сортата П-65 никотинот е зголемен за 29,13%, а кај сортата НС-72 за 18,70% во однос на контролата. Водата има значително влијание врз намалувањето на содржината на никотинот и кај двете сорти тутун. Тоа намалување кај наводнуваните варијанти изнесува повеќе од 50%. Од податоците се гледа дека и годината има влијание врз содржината на никотин. Имено, во 2000 година кај сите варијанти, со мали исклучоци, содржината на никотин е повисока во однос на останатите две години, а посебно на 2002 година.

Табела 2 - Содржина на никотин (%)

Table 2 - Nicotine content (%)

№	Варијанта Variant	Сорта П - 65 Variety P-65					Сорта НС - 72 Variety NS-72				
		2000	2001	2002	X	%	2000	2001	2002	X	%
1.	Ø - Неубрена Ненаводнувана*	1,53	1,46	0,83	1,27	100,00	0,84	1,87	0,99	1,23	100,00
2.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	1,63	1,67	1,08	1,46	114,71	1,25	1,46	1,12	1,28	104,06
3.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	1,74	1,72	1,45	1,64	129,96	1,46	2,51	1,41	1,46	118,70
4.	Ø+45 % од ПВК**	0,91	0,44	0,47	0,61	48,03	0,75	0,39	0,51	0,55	44,72
5.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	0,83	0,45	0,57	0,62	48,82	1,04	0,44	0,64	0,71	57,72
6.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	1,22	0,52	0,59	0,78	61,42	1,30	0,60	0,76	0,89	72,36
7.	Ø+60 % од ПВК***	0,60	0,44	0,27	0,44	34,65	0,56	0,40	0,70	0,56	45,53
8.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	0,99	0,56	0,55	0,70	55,12	0,52	0,41	0,68	0,54	43,90
9.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	1,02	0,57	0,51	0,70	55,12	0,91	0,48	0,73	0,71	57,72

\* - Nonfertilized, unirrigated, \*\* - irrigated with 45%FC, \*\*\* - irrigated with 60%FC, ПВК - FC (field capacity)

### Содржина на белковини

Белковините се органски соединенија кои ја имаат најзначајната улога во комплексот на азотни материји за пушачко-вкусовите својства на тутунот. Според Шмук (цит. Узуноски, 1985), квалитетните тутуни не треба да содржат повеќе од 7-9% белковини, а според

Тимов и сор. 1974 оптималните граници помеѓу кои треба да се движи содржината на белковини е од 5 до 10%.

Од добиените резултатите (Табела 3) може да се забележи дека и кај двете сорти губрењето покажува влијание врз зголему-

Табела 3 - Содржина на белковини  
Table 3 - Proteins content (%)

Nº	Варијанта Variant	Сорта П - 65 Variety P-65					Сорта НС - 72 Variety NS-72				
		2000	2001	2002	X	%	2000	2001	2002	X	%
1.	Ø - Неѓубрена Ненаводнувана*	7,35	7,83	5,47	6,88	100,00	6,30	7,49	5,76	6,52	100,00
2.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	7,42	8,24	6,59	7,42	107,85	7,65	7,16	6,23	7,01	107,51
3.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	8,15	7,39	6,57	7,37	107,12	7,65	7,71	6,76	7,37	113,36
4.	Ø+45 % од ПВК**	5,65	4,33	5,63	5,20	75,58	4,78	5,25	5,47	5,17	79,30
5.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	5,84	5,64	6,18	5,88	85,46	5,48	5,32	5,86	5,55	85,17
6.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	5,68	5,89	5,82	5,79	84,25	5,35	5,77	6,05	5,72	87,78
7.	Ø+60 % од ПВК***	4,97	4,95	5,85	5,26	76,45	4,87	4,84	5,55	5,09	78,07
8.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	5,61	5,54	5,52	5,56	80,76	6,44	5,30	6,26	6,00	92,02
9.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	5,87	5,65	6,11	5,88	85,42	5,80	6,00	6,59	6,13	94,02

\* - Nonfertilized, unirrigated, \*\* - irrigated with 45%FC, \*\*\* - irrigated with 60%FC, PVK - FC (field capacity)

Табела 4 - Содржина на растворливи шеќери  
Table 4 - Soluble sugars content (%)

Nº	Варијанта Variant	Сорта П - 65 Variety P-65					Сорта НС - 72 Variety NS-72				
		2000	2001	2002	X	%	2000	2001	2002	X	%
1.	Ø - Неѓубрена Ненаводнувана*	14,95	13,60	16,94	15,16	100,00	18,83	20,68	22,76	20,76	100,00
2.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	11,17	12,11	15,08	12,76	84,17	18,10	19,60	20,81	19,50	93,94
3.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	9,44	12,94	18,33	13,57	89,51	16,94	18,37	18,29	17,87	86,61
4.	Ø+45 % од ПВК**	16,68	26,80	23,68	22,39	147,69	23,06	29,77	29,84	27,56	132,74
5.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	13,36	25,98	22,35	20,56	135,62	22,55	28,52	25,83	25,63	123,47
6.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	11,68	23,98	22,79	19,48	128,50	21,94	29,80	25,32	25,68	123,73
7.	Ø+60 % од ПВК***	20,94	25,29	26,73	24,32	160,42	24,83	32,97	19,67	25,82	124,39
8.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	16,64	29,90	23,02	23,19	152,97	22,92	28,28	24,83	25,34	122,08
9.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	13,75	25,72	22,88	20,78	137,07	22,70	28,80	24,67	25,39	122,30

\* - Nonfertilized, unirrigated, \*\* - irrigated with 45%FC, \*\*\* - irrigated with 60%FC, PVK - FC (field capacity)

Табела 5 - Содржина на минерални материли (%)  
Table 5 - Mineral matters (ashes) content (%)

№	Варијанта Variant	Сорта П - 65 Variety P-65					Сорта НС - 72 Variety NS-72				
		2000	2001	2002	X	%	2000	2001	2002	X	%
1.	Ø - Неубрења Ненаводнувана*	14,98	13,20	12,54	13,57	100,00	12,33	11,93	11,59	11,95	100,00
2.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	15,61	13,10	13,31	14,04	103,22	13,94	11,25	12,35	12,51	104,69
3.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	15,63	14,68	13,58	14,63	107,81	13,30	13,45	12,46	13,07	109,37
4.	Ø+45 % од ПВК**	15,03	10,93	11,84	12,60	92,85	11,84	10,03	10,36	10,74	89,87
5.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	15,30	12,06	12,50	13,29	97,91	13,22	10,07	11,33	11,54	96,57
6.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	15,48	12,08	12,19	13,25	97,64	14,03	10,84	11,78	12,22	102,26
7.	Ø+60 % од ПВК***	12,32	10,68	11,31	11,44	84,28	11,28	9,64	10,50	10,47	87,64
8.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	14,96	10,74	12,49	12,73	93,80	12,30	10,28	11,30	11,29	94,48
9.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	15,92	11,66	12,79	13,46	99,16	13,74	10,29	12,04	12,02	100,61

\* - Nonfertilized, unirrigated, \*\* - irrigated with 45%FC, \*\*\* - irrigated with 60%FC, PVK - FC (field capacity)

Табела 6 - Коефициент на квалитетот по Шмук  
Table 6 - Shmuk quality index

№	Варијанта Variant	Сорта П - 65 Variety P-65					Сорта НС - 72 Variety NS-72				
		2000	2001	2002	X	%	2000	2001	2002	X	%
1.	Ø - Неубрења Ненаводнувана*	2,03	1,74	3,10	2,29	100,00	2,99	2,76	3,95	3,23	100,00
2.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	1,50	1,47	2,29	1,75	76,56	2,37	2,74	3,34	2,82	87,20
3.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub>	1,16	1,75	2,79	1,90	82,97	2,21	2,38	2,71	2,41	74,51
4.	Ø+45 % од ПВК**	2,95	6,19	4,21	4,45	194,32	4,82	5,67	5,45	5,31	143,24
5.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	2,29	4,60	3,62	3,50	152,98	4,11	5,36	4,41	4,63	162,91
6.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +45%одПВК	2,06	4,07	3,91	3,35	146,14	4,10	5,16	4,18	4,48	138,70
7.	Ø+60 % од ПВК***	4,21	5,11	4,57	4,63	202,18	5,10	6,81	5,35	5,75	178,12
8.	N <sub>30</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	2,97	5,40	4,17	4,18	182,53	3,56	5,33	3,97	4,29	132,71
9.	N <sub>45</sub> P <sub>80</sub> K <sub>100</sub> +60%одПВК	2,34	4,55	3,74	3,54	154,73	3,91	4,80	3,74	4,15	128,48

\* - Nonfertilized, unirrigated, \*\* - irrigated with 45%FC, \*\*\* - irrigated with 60%FC, PVK - FC (field capacity)

вање, а наводнувањето врз намалување на содржината на белковини во листот на тутунот. Под влијание на губрењето содржината на белковини е зголемена околу 7% кај сортата П-65 до 13,36% кај сортата НС-72. Само наводнувањето како и наводнувањето и губрењето заедно имаат значајно влијание врз намалувањето на белковините во тутунот. Тоа намалување кај наводнуваните и губрени

варијанти изнесува од 6 до 15%, а кај наводнуваните варијанти и до 25% во однос на контролата. Сепак, во целина може да се констатира дека содржината на белковини и кај двете испитувани сорти тутун се во границите на оптимумот и е во согласност со литературните податоци добиени од Узуноски и Богданчески (1975), Лазарески (1976), Филипоски и спр. (1997) и др.

### Содржина на растворливи шеќери

Растворливите шеќери се многу важна компонента во хемискиот состав на тутунот. Важноста произлегува од нивната улога за време на целата вегетација од една страна и позитивното влијание врз квалитетот на тутунот од друга страна. Имено, уште со појавата на првите котиледонски ливчиња, со асимилација, под дејство на сончевата светлина и топлина, во присуство на хлорофил, јаглероден диоксид и вода се создаваат материји од јагленохидратна природа кои за целокупното време на раст, развој и зреенje служат за создавање на разни хемиски продукти, а со тоа и на анатомската градба на тутунското растение.

Во многу истражувања констатирано е дека содржината на растворливи шеќери се движи во широки граници, што зависи од агротекнолошките услови и од применетата агротехника (Атанасов, 1965; Филипоски, 1986; Филипоски, 1997).

Според Веселинов (цит, Узуноски, 1985), ориенталските тутуни со висок квалитет треба да содржат 14-18% растворливи шеќери, со добар квалитет 10-11%, а со слаб квалитет помалку од 9%.

Од нашите тригодишни истражувања (Табела 4) може да се види дека содржината на растворливи шеќери во тутунот е во тесна зависност од сортата на тутунот, климатските услови за време на одгледувањето и од применетата агротехника.

Од просечните вредности на двете испитувани сорти се гледа дека НС-72 има поголема содржина на шеќери во споредба со П-65. Во трите години на истражување содржината на шеќери и кај двете сорти е најиска во сушната 2001 година.

Во зависност од агротехниката, варијантите кај кои е извршено губрење без наводнување имаат најиска содржина на растворливи шеќери, за разлика од варијантите кај кои е вршено губрење и наводнување заедно, а највисока содржина на растворливи шеќери имаат наводнуваните варијанти.

Кај сортата П-65 содржината на растворливи шеќери изнесува 15,16%, а кај губрениот варијант таа е пониска и изнесува 12,76% кај варијантата 2 и 13,57% кај варијантата 3. Наводнуваните варијанти (4 и 7) имаат повисока содржина на растворливи шеќери која во релативни бројки изнесува 47,69% и 60,42%, а кај наводнуваните и губрени варијанти содржината се зголемува од 28,50 до 52,97% во однос на контролата.

Кај НС-72 законитоста во зголемувањето на шеќерите по варијанти е слична со П-65. Разликата што процентуалното зголемување на содржината на растворливите шеќери е пониско во однос на П-65 се должи на повисоката содржина на истите кај контролата (20,76%). Највисока содржина на растворливи шеќери кај оваа сорта има кај наводнуваните варијанти (32,74-40,45%).

### Содржина на минерални материји

Значењето на минералните материји кај тутунот произлегува од тоа што некои од нив (N,P,S) служат како градежен материјал на ткаеницата, други го стимулираат растот и интервенираат во ензиматските реакции што го условуваат метаболизмот на растението (K,Ca,Mg и др.), а некои од нив играат улога на катализатори, регулирајќи го процесот на

горење при пушењето (Патче и Узуноски, 1966).

Според Асмаев и Загорујко (1973), содржината на минерални материји, во зависност од условите на растење и развиток на тутунот варира од 10 до 17%.

Во целина добиените резултати покажуваат дека губрењето влијае врз зголемувањето на минералните материји.

мување на содржината на минерални материји, а наводнувањето ја намалува истата во однос на контролата. Кај сортата П-65 ѓубрењето ја зголемува содржината на минерални материји 3,22-7,81%, а кај НС-72 4,69 - 9,37% во однос на контролата. Наводнуваните варијанти имаат пониска содржина на минерални материји во однос на контролата. Кај сортата П-65 и одржувањето на пониската владност на почвата содржината на пепел е намалена за 7,15, кај повисоката владност за 15,72%, а кај сортата НС-72 тоа намалување се движи од 10,13 до 12,36%. Наводнувањето и

ѓубрењето не пројавуваат значителни разлики во содржината на минерални материји во однос на контролата.

Пашоски (1980) констатирал дека ѓубрените варијанти имаат поголема содржина на пепел и дека во влажни години содржината на пепел е помала отколку во сушни. Филипоски (1986) во своите истражувања дошол до заклучок дека ѓубрењето значително влијае врз зголемувањето на содржината на пепел во тутунот, а зголемената влажност на почвата врз смалување на нејзината содржина.

### Коефициент на Шмук

Во зависност од тоа како делуваат врз неговите дегустативните свойства материите што го сочинуваат хемискиот состав на тутунот се делат на материји со позитивно, негативно и индиферентно влијание. Коефициентот на Шмук претставува однос помеѓу растворливите шеќери како позитивна компонента и белковините како негативна компонента.

Вредностите на овој коефициент во нашите истражувања покажаа големи варирања, што се должи пред се на различното влијание на ѓубрето и водата врз содржината на растворливите шеќери и белковините. Со

најслаб квалитет се одликува тутунската сировина добиена во услови на ѓубрење без наводнување што кај сортата П-65 изнесува 1,75 - 1,90, а кај НС-72 2,82 - 2,41. Со најдобар квалитет, т.е. со највисока вредност на овој коефициент се одликуваат наводнуваните варијанти со одржување на влагата во почвата на 60% од ПВК, и тоа 4,63 кај П-65 и 5,75 кај НС-72.

Во однос на квалитетот на тутунот од двете испитувани сорти според вредностите на коефициентот на Шмук сортата НС-72 се одликува со подобар квалитет во однос на сортата П-65.

### ЗАКЛУЧОЦИ

Врз основа на извршените тригодишни истражувања и добиените резултати, може да се донесат следниве заклучоци:

- Ѓубрењето и наводнувањето како основни агротехнички мерки имаат исклучително влијание врз содржината на одделните хемиски компоненти на тутунот.

- Ѓубрењето влијае врз зголемување на содржината на никотин; белковини и минерални материји, а намалување на содржината на растворливи шеќери во произведената

тутунска сировина

- Со наводнувањето се постигнува обратен ефект од ѓубрењето, се намалува содржината на никотин, белковини и пепел а се зголемува содржината на растворливи шеќери во однос на контролата.

- Ѓубрењето и наводнувањето влијаат врз балансирање на содржината на хемиските компоненти во тутунот, а со тоа и врз подобрување на неговиот хемиски состав.

### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Атанасов Д.** 1972. Тјутјунопроизводство. Пловдив.
- 2. Асмаев П., Загорујко М.**,1973. Сортоведение табака и махорки. Москва.
- 3. Akehurst B. C.**, 1981. Tabacco Longman London and New York, 1-764
- 4. Бучински А.С., Володарски Н.И., Асмаев П.Г., 1947.** Табаководство. Москва.
- 5. Kozumplik V., Čavlek M.,** 1986. Neki od principa proizvodnje burleja. Agronomski glasnik, br. 3, Zagreb, 47-56.
- 6. Лазароски Т.,** 1976. Придонес кон запознавањето на поважните физички и хемиски карактеристики на тутунската сировина (средни берби) од тутунот тип прилеп - реон Битола. Тутун 1-12. ЈНУ Институт за

тутун - Прилеп.

**7. Наумоски К. и сор.,** 1977. Современо производство на тутунот. Скопје.

**8. Патче Л., Узуноски М.,** 1966. Производство на тутун - Скопје.

**9. Пашовски Д.,** 1980. Влијание на Mg, В, Cu, Zn врз приносот, хемискиот состав и појавата на басара на тутунот тип прилеп. Докторска дисертација, Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје.

**10. Печијарески Ѓ.,** 1965. Влијание на еколошките услови врз хемискиот состав на тутунот. Тутун, Год. XIV, бр. 11-12 Институт за тутун - Прилеп.

**11. Пеливаноска В.,** 1999. Влијание на наводнувањето и минералната исхрана врз приносот и квалитетот на тутунот од типот берлеј. Докторска дисертација. ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.

**12. Тимов и сор.,** 1974. Ориенталскиот тутун во Бугарија. София

**13. Узуноски М., Богданчески М.,** 1975. Први резултати од испитувањето на

сортата Победа 2 во тутунопроизводството во СР Македонија. Тутун бр. 11-12, стр. 423-438. ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.

**14. Узуноски М.,** 1985. Производство на тутун. Скопје.

**15. Филипоски К.,** 1986. Утеџа минералне исхране на потрошнију воде на квалитет дувана типа прилеп. Докторска дисертација, Београд.

**16. Филипоски К., Трајкоски Ј., Пеливаноска В.,** 1997. Изнаоѓање на економски оправдан најпогоден хранидбен и поливен режим на површините под тутун од хидросистемот "Прилепско поле"-Прилеп, Проект, ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.

**17. Филипоски К., Трајкоски Ј., Пеливаноска В.** 2004. Влијание на некои агротехнички мерки врз приносот и квалитетот на тутунот од некои ориенталски сорти тутун. Научно истражувачки проект, ЈНУ Институт за тутун - Прилеп.

**18. Шмук А. А.,** 1948. Хемија табака и махорки. Москва.

## THE EFFECT OF NUTRITION AND IRRIGATION REGIME ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF ORIENTAL VARIETIES P-65 AND NS-72

Valentina Pelivanoska

Tobacco Institute-Prilep  
Republic of Macedonia

### SUMMARY

Three-year investigations were carried out with oriental varieties P-65 and NS-72 to study the effect of nutrition and watering regime on chemical composition of tobacco. The trial was set up with three replications in 9 variants. Fertilization was done with two rates of nitrogen and irrigation with two amounts of water (45 and 60% of field capacity). The investigated chemical components were nicotine, proteins, soluble sugars, mineral elements and Shmuk's index of quality.

Results of the investigations show that fertilization increases the content of nicotine, proteins and mineral elements by 29.13%, 13.36% and 9.37%, respectively, and reduces the content of soluble sugars by 13.57%, compared to the control.

Irrigation has an opposite effect from fertilization. Fertilization and irrigation make a balance in the content of chemical components in tobacco and thereby improve its quality.

#### Author's address:

Valentina Pelivanoska  
Tobacco Institute - Prilep  
Kicevski pat, bb  
Republic of Macedonia